



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петок, 14 декември 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 97

ГОД. 1

Цената на овој број е 6.— дин. — Преплата ва второто полугодие 1945 год. дин. 350.— Редакцијата: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

896.

На предлог на сојузниот Министер за трговија и снабдување, а на основа на членот 2 на Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стока, Привредниот совет донесе

РЕШЕЊЕ

ЗА СТАВАЊЕ НА СИТЕ ВРСТИ МОРСКА РИБА ВИК. „ПЛАВА РИБА“ ПОД ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА

Член 1

Под планска распределба и потрошувачка, на целото подручје на Федеративна Народна Република Југославија, спаѓаат сите врсти на морска риба позната под име „плава риба“ (срделици, срдели, инђуни, голчићи, скуши, павици, шнури, туњези, луци, трути и паламиди), во свежа или преработена состојба.

Член 2

Се овластуат надлежните земски министерства за трговија и снабдување, односно Министерството на бреговното поморство, рибарство и локално соопштение за подручјето на федерална Хрватска, да, во споразум со сојузното Министерство за трговија и снабдување — Изванредната управа за снабдување, го регулират начинот на откупот и преработувачката на оваа риба.

Член 3

Планската распределба на рибата ќе ја врши сојузното Министерство за трговија и снабдување — Изванредната управа за снабдување.

Член 4

Ова Решење влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Бр. 25557

8 декември 1945 година

Белград

Претседател на Привредниот совет,

Андрија Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување,

инж. Никола Петровиќ, с. р.

897.

На предлог на Министерот за трговија и снабдување на Сојузната влада, а на основа на членот 2 на Уредбата за планска распределба и потрошувачка на стока од 12 мај 1945 година, Привредниот совет донесе

РЕШЕЊЕ

ЗА СТАВАЊЕ МАРМЕЛАДА ПОД РЕЖИМ НА ПЛАНСКА РАСПОДЕЛБА И ПОТРОШУАЧКА

Член 1

Под режимот на планската распределба и потрошувачка спаѓа мармелада.

Член 2

Под мармелада под смисал на ова Решење се смета пекmez, на кој при сваруењето е додадено одредено количество шеќер.

Член 3

Се овластуе Министерот за трговија и снабдување на Сојузната влада да донесе Правилник за регулирање прометот со мармелада.

Член 4

Ова Решење влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист“.

Бр. 25558

8 декември 1945 година

Белград

Претседател на Привредниот совет,
Андрија Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдување,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

898.

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРОДОЛЖУЕЊЕ РОКОТ НА ИСПЛАТИТЕ НА ПОТВРДИТЕ НА ОКУПАЦИСКИТЕ НОВЧАНИЦИ ДО 31 ЈАНУАРИ 1946 ГОДИНА

На основа чл. 14 на Законот за исплатата на потврдите издадени при замената на окупациските новчаници и за располагање со побаруењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 („Службен лист“ бр. 39 од 8 јуни 1945 година) и чл. 4 на Законот за проширување на подручјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важноста на Законот за ис-

платата на потврдите издадени при замената на окупациските новчаници и за располагање со побаруењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година, како и за исплатата на потврдите издадени на окупациските новчаници кои во местото на замената не биле законско средство на плаќањето, од 10 август 1945 година („Службен лист“ бр. 60 од 14 август 1945 година),

р е ш у а м :

Сите иматели на потврдите за кои е збор во чл. 1 на Законот за исплатата на потврдите издадени при замената на окупациските новчаници и за располагање со побаруењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година и чл. 2 и 3 на Законот за прошируење на подручјето на Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија важноста на Законот за исплатата на потврдите издадени при замената на окупациските новчаници и за располагање со побаруењата на врзаните сметки од 7 јуни 1945 година, како и за исплатата на потврдите издадени на окупациските новчаници кои во местото на замената не биле законско средство на плаќањето, од 10 август 1945 година, можат истите да ги предаваат во цел на исплатата на за тоа одредените парични заведенија најдоцна до 31 јануари 1946 година заклучно. После тој рок одредените парични заведенија повеќе не ќе вршат исплати по овие потврди и правото на имателот на истите на наплата се гаси после тој рок.

Разликата која ќе се покаже помеѓу износот на издадените потврди според конечната пресметка на Врховната комисија за повлекуење и замена новчаниците и износот кој по таа основа паричните заведенија, овластени за исплатата на потврдите, го исплатиле, има да се испрати на Државната хипотекарна банка во полза на „Фондот за обнова на земјата и помоќј на пострадалите краишта“.

Банковно-валутно оделење ќе го изврши ова Решење.

VII бр. 10070

8 декември 1945 година
Белград

Министер за финансии,
Ср. Жујовиќ, с. р.

899.

По чл. 2 точ. 2 Уредбата за установуење правото на пензија немаат право на пензија лицата кои се лишени од активно и пасивно изборно право, па на такви лица пензија не може ни да се одреди по оваа Уредба и по Правилникот за нејното извршуење.

Со Одлуката на Националниот комитет за ослободуење на Југославија за ревизијата правото на пензијата, постојаната државна помоќј, народното признање и издржавање од 19 декември 1944 година е обуставена исплатата на пензии, помоќји и др. од државната каса додека не се изврши ревизија на пензиите и другите означени примања, и до тогај да им се исплатуе привремена помоќј под условите на прописите на Одлуката и Напатствието за нејното извршуење. Оваа привремена помоќј е одредена на место пензија, што значи да можат да ја примат само оние лица кои имаат право на пензија. Како одредбата на ст. 2 чл. 2 Уредбата за установуење правото на пензија го исклучила правото на пензија на лицата кои се лишени од изборното право, тоа оние немаат право на понатамошно примање помоќј по Одлуката на Националниот комитет за ослободуење на Југославија од 19 декември 1944 година, и исплатата има да им се обустави доколку се утврди да има таквие лица.

На основа чл. 22 Уредбата за установуење правото на пензија и чл. 8 Одлуката на Националниот комитет за ослободуење на Југославија од 19 декември 1944 година давам

О Б Ј А С Н У Е Њ Е

ПО ПРАШАЊЕТО НА ОБУСТАВИТЕ НА ПОМОКЈ ПО ОДЛУКАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЛИЦАТА КОИ ИЗГУБИЛЕ АКТИВНО И ПАСИВНО ИЗБОРНО ПРАВО

Има да се обустави исплатата на помоќјите одредени од страна на комисите на народните одбори по прописите на Одлуката на Националниот комитет за ослободуење на Југославија од 19 декември 1944 година и Напатствието за нејното извршуење на лицата кои со правоснажната одлука изгубиле бирачко право (точ. 1—7 чл. 4 на Законот за бирачките списоци).

Во таа цел народните одбори ќе извршат проверка да ли кое од лицата, на кои од страна на комисиите за доделуење помоќји по Одлуката на Националниот комитет за ослободуење на Југославија од 19 декември 1944 година изгубило бирачко право, па каде тоа ќе се констатуе да се обавести исплатната благајна на која е издаден налог за исплата на помоќј зарад обустава на исплатата.

II Бр. 31549

11 декември 1945 година
Белград

Министер на финансиите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

900.

На основа чл. 7 точ. б) на Законот за удружењата, зборовите и другите јавни скупови, а како се исполнети условите од чл. 3 и 6 на Законот, по прашањето на одобруење за основуење и работата на Социјал-демократската партија на Југославија, сојузното Министерство за внатрешни работи доносе

Р Е Ш Е Њ Е

ЗА ОДОБРУЕЊЕ РАБОТАТА НА СОЦИЈАЛ-ДЕМОКРАТСКАТА ПАРТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобруе според поднесената привремена Програма и привремен Статут основуењето и работата на Социјал-демократската партија на Југославија, со право на дејност на подручјето на Федеративна Народна Република Југославија.

Ова Решење да се достави на Неделко С. Дивац, како прв потпишан на пријавата, на земските министерства за внатрешни работи и на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Така од дин. 30 во таксени марки за ова Решење утисната е и прописно поништена на пријавата. Уз ова Решење да се достави на Неделко С. Дивац по еден примерок на привремената Програма и привремениот Статут, со тоа до бидат снабдени со клаузула на одобрењето.

Бр. 6356

8 декември 1945 година
Белград

Министер за внатрешните работи,
Влада Зечевиќ, с. р.

901.

РЕШЕЊЕ**ЗА ПРОДАВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ МАРКИЦИ
ПРЕКУ СИТЕ ПОШТИ**

На основа предлогот на Поштенското одделение, а во врска со споразумот постигнат помеѓу Министерството за пошти, телеграфи и телефони и Главниот одбор на Единствените синдикати на работниците и намештениците на Југославија

р е ш у а м:

да по постигнатиот споразум помеѓу Главниот одбор на синдикатите на работниците и намештениците на Југославија и Министерството за пошти, телеграфи и телефони, сите пошти на Федеративна Народна Република Југославија отпочат да продаваат синдикални марки во сите вредности од 1 јануари 1946 година.

Работењето на поштите во врска со продавањето синдикалните маркици и книжење наплатените провизии, ќе пропише Министерството за п. т. т., со засебно напатствие, кое ги задолжуе и претставниците на месните синдикати кои ќе купуат маркици во поштите.

Бр. 17219

19 ноември 1945 година

Белград

Министер за пошти, телеграфи и телефони,

Марушиќ, с. р.

902.

На основа чл. 20 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот Управата за надворешна трговија пропишуе

НАПАТСТВИЕ**ЗА УВОЗНИЦИТЕ И ИЗВОЗНИЦИТЕ ВО ВРСКА
СО НАДЗОРОТ НА НАДВОРЕШНАТА ТРГОВИЈА****I. РЕГИСТРУЕЊЕ**

1) Прописите за регистрување содржани се во чл. 10, 11 и 12 на Правилникот за спроведување надзорот над увозот и извозот.

2) Сите трговски фирми и претпријатија како државни така и частни и кооперативни кои редовно се занимаваат со увоз и извоз мораат да бидат запишани во регистар на увозници и извозници кај Управата за надворешна трговија односно кај нејните претставништва во федералните единици.

3) Исто така мораат да бидат запишани во регистар на увозниците и извозниците сите занаетчишки, индустриски, рударски и топионички претпријатија кои редовно се занимаваат со извоз на производството од сопственото производство или увозуат сировини, полупреработки, инсталации и останали материјал потребен за сопствено производство.

4) Останалите лица, претпријатија, институции и и учрежденија ќе можат повремено и исклучително да увозуат или извозуат под условите, кои Управата за надворешната трговија односно нејното претставништво, во секој конкретен случај ќе ги утврди.

5) За регистрување се надлежни:

а) за лица, фирми и институции со седиштето според протоколацијата на територијата на федералната единица Србија привремената Управа за надворешна трговија во Белград.

б) за лица, фирми и институции со седиштето според протоколацијата на територијата на останалите федерални единици — претставништвата на Управата за надворешни трговии во односните федерални единици.

6) Филијали, испостави, застапништва и сл. кои вршат увоз или извоз во свое име, мораат да бидат

засебно регистрирани кај територијалното надлежно седиште на Управата за надворешна трговија.

7) Еднаш обавеното регистрување важи за територијата на целата држава.

8) Уз молба за регистрување (образец Р 1) треба да се приложат следните документи:

а) оверен препис на дозволата или овластуењето за обавување радњата;

б) оверен извод од трговечкиот регистар, односно препис на огласот за протоколација на фирмата;

в) последен биланс на претпријатието кој и по-натамошно ќе се доставуе секоја година;

г) задолжение (образец 0 1) да ќе се придржуат на сите постојекји девизни прописи, како и на специјалните прописи и Напатствијата на Управата за надворешна трговија.

9) Решењето по молбите за регистрување ќе се доноси писмено (образец Р 2). Во случај на бришењето на увозниците и извозниците од регистарот, од ма кој разлог, решењето за регистрување мора да се врати на Управата за надворешни трговија односно на нејното Претставништво, кое истото го издало.

II УВОЗ

Општите одредби во поглед на увозот се пропишани во чл. 20 на Девизниот правилник и чл. 1, 2 и 3 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

1) Молби за увоз

1) Молбите за увоз (образец У 1) ќе се поднесуваат привремено на Управата за надворешна трговија за подручјето на федералната единица Србија, односно на оноа Претставништво, во чија надлежност спаѓа подручјето на кое стоката се увозуе, без обзир кај кое седиште дотичниот увозник е регистриран.

2) Молбите имаат да се поднесат посебно за секоја земја и за секој артикал кој се желеа да се увезе, уз точно означување сортата, трговскиот назив на стоката и бројот на увозната царинска тарифа.

2) Одобрења за увоз

1) Прописите за одобрењата за увоз содржани се во чл. 4 и 5 на Правилникот за спроведување надзорот над увозот и извозот.

2) Пред заклучување работата треба да се има во вид да увозот на стоката може да се обавуе само на основа одобрењето за увоз.

3) Одобрењето за увоз служи како документ за царинење при увозот на стоката. Царинските органи се должни да на одобрењето за увозот во означените рубрики стават точни податци за извршеното царинење и да ги оверат со својот потпис и печат. По ова оригиналот на одобрењето ќе се врати на увозникот.

4) Одобрењето за увоз важи 2 месеци, доколку во самото одобрење не е предвиден друг рок.

3) Плаќање на увозот

1) Прописите кои се односат на плаќањето на увозот содржани се во чл. 28 и 29 на Девизниот правилник и чл. 1, 2 и 3 на Правилникот за спроведување надзорот над увозот и извозот.

2) За секое поедино плаќање и тоа износот кој се желеа да се исплати веднага во целост, увозникот е должен да поднесе молба (образец У 3) на привремената Управа за надворешна трговија во Белград за подручјето на федералната единица Србија, односно на оваа претставништво, од кого добил одобрење за увоз, на кое плаќањето се односуе.

3) Уз секоја молба за плаќање увозникот по правило е должен да приложи:

а) оригинално одобрење за увозување со податците на царинарницата за извршеност увоз;

б) оригинална фактура на странскиот продавач снабдена со потврда на царинските власти за обавеното царинење и

в) царинска декларација.

4) Одобрењето за плаќање (образец Р 1) ќе се издава на увозникот во дупликат, а тогај ќе му се вратат и документите од ставот 3). Плаќањето на основа на тие одобруења на Управата за надворешна трговија или на нејните претставништва можат да се вршат само преку овластениот паричен завод. Паричниот завод ќе го задржи предвидениот примерок на одобрењето за плаќање за себе, а вториот примерок ќе го врати на увозникот, кога на него претходно ќе ги назначи податоците за извршеното плаќање.

5) Одобрењето за плаќање важи до рокот, кој во него е означен.

4) Плаќање унапред

1) Ако се укаже потреба за плаќање унапред (пред увозното царинење) молбата се поднесуе на истиот образец, како и за плаќањето по извршениот увоз.

2) Уз оваа молба по правило имаат да се приложат следните документи:

а) оригинално одобрење за увоз (поради заведување издаденото одобрење за плаќање);

б) привремена фактура и заклучница.

3) Царинската декларација и оригинална фактура со потврда на царинските органи за обавеното царинење имат да се поднесат на увид веднага по извршеното царинење.

4) Ако е увозникот задолжен на плаќање унапред, пред него што го прибавил одобрењето за увоз ќе поднесе молба за плаќање унапред истовремено со молбата за увоз.

5) Плаќање подвозот, осигурување и други трошкови

1) Прописите за плаќање подвозот, осигурувањата и другите трошкови содржани се во чл. 28, 29 и 32 на Девизниот правилник за спроведување надзор над увозот и извозот.

2) Одвоено плаќање на подвозот, осигурување и сл. по правило ќе се одобрат само во тој случај, ако одговара на условите на издаденото одобрење.

3) Молбата за овие плаќања треба да се поднесе на истиот образец како и молбата за плаќање на самата стока (образец Р 1) уз прилог на документите (заклучници за закупување бродскиот простор, копии на коносаманот, рецепти на дотичното речно бродарско друштво, дупликат на товарниот лист, полици на осигурувањето на оригиналното одобрење за увоз односно извоз и ти.), од кои може да се утврди задолжителноста на увозникот, односно извозникот и висината на износот за плаќање.

6) Контролник за увозникот

1) Водење контролник за увозникот пропишано е со чл. 73 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

2) Во контролникот имаат да се внесат сите примени одобрења за увоз, а по тоа со хронолошки ред податоците по обавениот увоз, на основа податоците забележени на поедините одобрења од страна на царинските органи, како и податоците за извршените плаќања.

III ИЗВОЗ

Општите одредби во поглед на извозот пропишани се со чл. 30 на Девизниот правилник и во чл. 1, 2 и 3 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

1) Молби за извоз

1) Молбите за извоз (образец I 1) ќе се поднесуат привремено на Управата на надворешната трговија за подручјето на федералната единица Србија, односно на она Претставништво во чија над-

лежност спаѓа територијата од која стоката се извозуе, без оглед кај кое седиште е регистриран дотичниот извозник.

2) Молбите имаат да се поднесат посебно за секоја земја и за секој поедин артикал, со позив на бројот на увозната царинска тарифа, уз точно означување сортата и трговскиот назив на стоката.

2) Одобрења за извоз

1) Прописите за одобрења за извоз содржани се во чл. 30 на Девизниот правилник и чл. 4 и 5 на Правилникот за спроведување надзорот над увозот и извозот.

2) Пред заклучувањето на работата треба да се има во вид да извозот на стоката може да се обавуе само на основа на одобрењето за извоз.

3) Одобрењето за извоз служи како докуменат за царинење при извозувањето на стоката. Царинските органи се должни на одобрењето за извоз во означените рубрики да стават точни податоци за извршеното царинење и да ги оверат со својот потпис и печат. По тоа оригиналот на одобрењето се враќа на извозникот.

4) Одобрењето за извоз важи еден месец дена, доколку во самото одобрење не е предвиден друг рок.

3) Наплата

1) Прописите на наплатата на противвредноста на извезената стока содржани се во чл. 30 на Девизниот правилник и чл. 9 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

2) Извозникот е должен да ја внесе во земјата целокупната противвредност на извезената стока, која ќе ја постигне за продадената стока, а не само онаа вредност која е означена на одобрењето за извоз.

3) Вредноста на извезената стока има да се внесе на начин предвиден во одобрењето за извоз и тоа веднага по наплатата во странство, а најдоцна во рок од 3 месеци, сметајќи од денот на извршениот извоз, доколку на поедини одобрења за извоз не е означен друг рок.

4) Извозникот е должен да пријави (образец H 1) на Управата за надворешна трговија односно на нејното претставништво од кого добил одобрење за извоз, секој случај во кој не ќе ја внесе соодветната противвредност во пропишаниот рок во земјата. Овие пријави имаат да се достават најдоцна во рок од 5 дена и по истечувањето на рокот за внесување, во противен случај постои чин на девизното прекршување и се казни според казнените санкции на Девизниот закон.

4) Отпис на невнесените износи по одобрењата за извоз

1) Прашањата во врска со отписите регулирани се со чл. 9 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

2) На молбата (образец H 4) извозникот мора да приложи такви оригинални документи (потврда или извештај на Трговскиот претставител во земјата на извозот, пресуда на Берзанскиот суд, уверење на Трговската комора и сл. од кои може несомнително да се утврди оправданоста на помалку внесената сума.

3) Неподнесувањето на молби за правдање на невнесените износи ќе се смета за девизно прекршување и подлежуе на казнени санкции.

5) Контролник за извозниците

1) Водењето на контролник за извозниците е пропишано во чл. 13 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

2) Во контролникот има да се внесат сите примени одобрења за извоз, а по тоа со хронолошки ред податоците за обавениот извоз, на основа на

податоците забележени во поедините одобрења од страна на царинските власти, како и податоци за извршените наплати.

IV КОМПЕНЗАЦИЈА

1) Случаи на компензација предвидени се со чл. 6 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот.

1) Молби за компензација

1) При обавувањето на компензациони работи заинтересираните увозници и извозници (било да се различни претпријатија, било да е во прашање исто претпријатие) должни се да поднесат одвоена молба за увоз и извоз, како и во редовни случаи, со таа разлика што во обете молби во рубриката за начин на плаќањето односно за начин на наплатата ќе се наведе да е во прашање компензација, повикуюјќи се на втората молба (врска).

2) Молбите за увоз и извоз кои се односот на компензација, имаат да се поднесат на оној орган на Управата за надворешна трговија кај кого е регистрирана фирмата или претпријатието кое молбата ја поднесуе.

2) Плаќање и наплати кај компензациите

1) Противвредноста на увезената стока преку компензациони увозникот може да ја наплати во полза на извозникот само преку овластениот паричен завод, а на основа одобрењето за плаќање на Управата на надворешната трговија односно на надлежното претставништво.

2) Ако е увозникот идентичен со извозникот, тој е должен после обавувањето на компензациите да ги поднесе сите документи (одобрењето за увоз и извоз, заклучницата, сметките, царинската декларација и сл.) на увид.

3) Во сите случаи во кои не би било во прашање компензирањето во целост на извозот со увозот, туку би се појавеле вишкови било увозот над извозот, било обратно, увозниците односно извозниците се должни да постапуваат во поглед на плаќањето односно наплатата на овие вишкови потполно на ист начин како и во редовните случаи на увоз и извоз.

V ОПШТИ ОДРЕДБИ

1) Обрасци

1) Молбите и извештајите на Управата на надворешната трговија на нејзините Претставништва во федералните единици треба да се поднесуваат на обрасци; доколку се за поедини случаи предвидени.

2) Пропишаните обрасци можат да се добијат кај Управата на надворешната трговија и нејзините Претставништва уз наплата на трошковите.

3) Регистрованиот увозник или извозник на секоја молба, извештај и дописка, со која се обраќа на Управата на надворешната трговија и нејзините Претставништва, е должен да го означи својот број на регистрацијата.

2) Чување на документите

1) Чл. 13 на Правилникот за спроведување надзор на увозот и извозот пропишуе да сите увозни и извозни документи мораат да се чуваат и поднесат на увид, кога тоа го побарат органите на Управата на надворешната трговија односно на нејзините Претставништва или органите на Министерството на финансиите.

2) Под увозни и извозни документи се подразбират сите одобрења за увоз и извоз и плаќањата на царинската декларација, оригиналните фактури на лиферантите, копиите на фактурите на странските купувачи, заклучници, извештаи, копиите на коносмани, рецеписи, товарни листови и сл.

3) Секоја врста на одобрења и извештај мора да биде одложена во засебно досије и средени по редни бројеви.

4) Сите останали документи имаат да се чуваат групирани според одобрењата на кои се однесуваат.

5) Доколку се поедини уверења исползуени во одвоени партии, документите мораат да бидат средени и по партиите.

6) Ако се на кој од документите доставуе било на која власт на увигјај, на неговото место има да се чува копијата на спроводното писмо како реверс.

7) Сите увозни и извозни документи морат на видно место да бидат обележени со бројот на одобрењето, на кое се однесуваат.

8) Рокот за чување документите е 10 години.

3) Допринос над трошковите на надзорот над увозот и извозот

1) Sprema чл. 14 на Правилникот за спроведување надзор над извозот и увозот, над секое одобрење за увоз и извоз се плаќа на име на доприносот на трошковите на надзорот над увозот и извозот 1/2%.

2) Овој допринос има да се плати во готово при предавањето на одобрењето, ако истото се праќа во внатрешност со пошта, доприносот има унапред да се дозначи преку чековната сметка и друг пат на Управата на надворешната трговија односно на она Претставништво, кое треба да го издаде дотичното одобрење, а може да се засмета и на терет на кауцијата која во таја цел се положиуе.

3) Останалите прописи за доприносот содржани се во чл. 15 и 16 на Правилникот.

4) Молби за измена во условите на поедините одобрења и продолжување на рокот за унос на противвредноста на извезената стока

1) Според чл. 5 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот е потребна напредна одлука на Управата на надворешната трговија односно нејзините претставништва за измена на кој од условите во издадените одобрења.

2) Во таа цел увозникот, односно извозникот мора на Управата на надворешната трговија односно на нејзиното Претставништво, според тоа кој го издал дотичното уверење, да поднесе молба од која ќе се види да е во прашање само измена во условите на еден векје порано издаден и уште, било во целост, било частично исползуено одобрење (да се означи во рубриката на забелешките). Оригиналот одобрење мора да се приложи на молбата поради поништување и ќе биде пратено на странката во прилог на новото одобрење.

3) Изузеток чини само продолжувањето на рокот за унос на противвредност (чл. 30 на Девизниот правилник и чл. 5 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот), ако е извозното одобрење векје исползуено поради тоа не може да се издаде ново одобрење. За продолжување рокот за унос на противвредноста треба да се поднесе молба по образецот Н и како е векје пропишано во Напатствијата во поглед на наплатата.

4) Ако се бара отстапување од нормалните услови, под кои се издаваат одобрења, секој случај треба да се пријави при поднесувањето на молбата со јасно истакнато образложение.

5) Месечни извештаи

1) Според ставот 3 на чл. 13 на Правилникот за спроведување надзор над увозот и извозот увозникот односно извозникот е должен најдоцна до 5-ти во месецот да испрати извештај за примањето и исползувањето на одобрењето во минатиот месец како и за извршените плаќања и наплатите.

2) Овој извештај треба да се поднесе на обрасците М I 1 и 2, со податоците:

- а) за примените одобрења за увозот и извозот и плаќањето,
- б) за царинетите количества на стоката,
- в) за извршените плаќања и
- г) за наплатите.

3) До колку увозникот или извозникот од оправдани разлози (на пр. ако царинењето се врши на една одалечена царинарница на крај на месецот и извештајот не може да стигне до рокот) не би бил во можност да ги внесе во овој извештај сите податоци за дотичниот месец, тој истите во најкус рок накнадно ќе ги поднесе.

б) Казнени санкции

1) Казнените санкции се предвидени во чл. 15—24 на Девизниот Закон („Службен лист“ бр. 68 од 7 септември 1945 година).

Ц/1 бр. 9562. — Од Министерството за трговија и снабдување — Управа за надворешната трговија, 6 декември 1945 година.

903.

ПРИГОДНИ МАРКИ ПО ПОВОД НА СВИКУЕЊЕТО НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА

Со решењето на Министерот на поштите, телеграфите и телефоните бр. 15009 од 24 ноември 1945 година е одобрено печатење на пригодните марки по повод на свикуењето на Уставотворната скупштина, кои ќе важат за франкирање поштанските испратки како и редовните франко марки.

Емисијата има 6 вредности (2, 4, 6, 9, 16 и 20 динари). Секоја вредност е изработена во две варијанти: едната има текст на српски и словеначки а втората на хрватски и македонски јазик. На табациите од 100 парчиња обете варијанти се сменуваат во вертикални редови.

Во филателистичките цели се печатени и блокови со по две марки (9 и 20 динари). Над марките е државниот грб и текстот: „Свикуење на Уставотворната скупштина“ а под марките натпис: „29-XI-1943 Јајце“ и „29-XI-1945 Белград“.

И блокови има две сорти.

За жигосање на овие марки и блокови ќе биде 10 дена во употреба специјален жиг со државниот грб, и со натпис „Уставотворна скупштина во Белград, 29-XI-1945“ и место каде се употребуе жигот.

Марките се пуштени во промет на 29 ноември 1945 година и ќе бидат во текај до потрошокот.

Бр. 15009. — Од Министерството на поштите, телеграфите и телефоните, 7 декември 1945 година.

904.

ТАРИФСКО ОБАВЕДУЕЊЕ

СПТ. 4а. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ. ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНА СТОКА СВЕСКА 2 ОД 1 МАЈ 1945 ГОДИНА

Повисуење на возаринските ставови за експресна стока и непратени багаж.

Со важност од 25 декември 1945 година имаат возаринските ставови за експресна стока и непратени багаж на таблицата 5 да се повисат за 10%.

ГУЖ, бр. 13564/45. — Од Главната управа на железниците, 12 декември 1945 година.

905.

ТАРИФСКО ОБАВЕДУЕЊЕ
СПТ. 523. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ. ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 3 ОД 1 МАЈ 1945 ГОД.

Пропишуење возаринските ставови.

Со важност од 25 декември 1945 година имаат возаринските ставови на таблицата I и II да се повисат за 10%.

ГУЖ, бр. 23564/45. — Од Главната управа на железниците, 12 декември 1945 година.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

о д л у ч у е

да се за заслуги учинени за слобода и за остваруење братство и единство измеѓу СССР и народите на Југославија одликуваат:

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ:

Народни комесар за врска СССР-а Сергејчук К.

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

зам. на Наркоматот за врска СССР-а Фортушенко А. Д.; раковод. на операт. група Ц.У.Р. и Р. Кравченко Б. А.; начелник оделот за емисија ст. Ц. У. Р. и Р. Велезова В. А.

Бр. 300

30 август 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија

На предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

о д л у ч у е

да се за осведочена работа на остваруењето братство и единство измеѓу јужно-словенските народи одликуваат

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

пуковник Пангаров Н. Иван.

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

капетан Панџв М. Лило.

Бр. 301

28 август 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перунички, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

З А П И С Н И К

НА II ПРЕТХОДЕН СОСТАНОК НА СКУПШТИНАТА НА НАРОДИТЕ НА УСТАВОТВОРНАТА СКУПШТИНА, ОДРЖАН НА 29 НОЕМВРИ 1945 ГОДИНА

Претседател: Претседателот на Верификациониот одбор Фране Фрол и ново избраниот Претседател на Скупштината на народите Јосип Видмар.

Претседателот на Верификациониот одбор Фране Фрол го отворуе II претходен состанок во 14 саатот.

Кога, пред прејдуењето на дневниот ред, привремениот секретар Милан Поповиќ го прочитал записникот на I претходен состанок, кој е примен без забелешка, Претседателот на Верификациониот одбор Фране Фрол го објавуе прејдуењето на првата точка на дневниот ред: претрес на извештајот на Верификациониот одбор за верификацијата на посланичките мандати.

Известителот на Верификациониот одбор др. Јосип Хрнчевиќ го прочитал извештајот на Верификациониот одбор бр. 2 како и накнадниот извештај бр. 3.

Пошто никој не се пријавил за збор да зборуе за овие извештаи на Верификациониот одбор, Скупштината едногласно ги усвојила обата извештаи на Верификациониот одбор. Претседавајќиот Фране Фрол објавуе да верифицираните мандати на сите народни посланици чии имиња се во обата извештаи се прочитани.

Од тоа се прејдуе на другата точка на дневниот ред: заклетва на народните посланици.

Претседателот на Верификациониот одбор Фране Фрол ги повикуе народните посланици да станат од своите места и да по него ги изговоруат зборовите на заклетвата во смисал чл. 17 на Законот за Уставотворна скупштина, а потоа да го потпишат и текстот на заклетвата кој векје им је подељен.

Народните посланици стануат од своите места и по Претседателот ги изговоруат зборовите на заклетвата која гласи:

„Јас (име и презиме) се заколнуам со својата чест и честа на својот народ да како народен посланик во работата на Уставотворната скупштина верно ќе го заступуам својот народот и неуморно ќе ги чувам и бранам придобивките на народната борба, демократските права и слободата на народите“.

Тогаш посланиците го предале на Претседателот потпишаниот текст на заклетвата.

Пред прејдуењето на третата точка на дневниот ред, председавајќиот Фране Фрол дава одмор од 10 минути.

После паузата седницата се наставуе и претседавајќиот соопштуе да се прејдуе на третата точка на дневниот ред: избор на Претседател, два потпретседатели и три секретари на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина и прашуе да ли има некој каков предлог.

На предлог на народниот посланик Митар Бакиќ Скупштината едногласно го избрала за Претседател на Скупштината на народите Јосипа Видмар. Претседавајќиот Фране Фрол објавуе да народниот посланик Јосип Видмар е избран за Претседател на Скупштината на народите.

На предлог на Кирил Миловски Скупштината ги избрала за потпретседатели Косана Павловиќ и Божидар Маслариќ. Претседавајќиот Фране Фрол објавуе да народните посланици Косан Павловиќ и Божидар Марковиќ се избрани за потпретседатели на Скупштината на народите; и

на предлог на Скендер Куленовиќ Скупштината едногласно ги избрала за секретари Нинко Петровиќ, Јозо Миливојевиќ и Михаило Грбиќ. Претсе-

давајќиот Фране Фрол објавуе да народните посланици Нинко Петровиќ, Јоза Миливојевиќ и Михајло Грбиќ се избрани за секретари на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина.

Кога ново избраното Претседателство на Скупштината на народите ги завзело своите места, Претседателот Јосип Видмар ја известуе Скупштината, да народните посланици на Србија поднеле предлог на Декларацијата за прогласуењето на Федеративна Народна Република Југославија и го повикуе народниот посланик Сениша Станковиќ да го прочита овој предлог.

Народниот посланик др. Сениша Станковиќ го прочитал предлогот на народните посланици на Скупштината на народот на Србија, кој гласи: „Ние долу потпишаните посланици на Скупштината на народите на Уставотворната скупштина од Србија предложуеме да Скупштината на народите го изгласа приложениот текст на Декларацијата за прогласуењето на Федеративна Народна Република Југославија со тоа, по усвојуењето на овој предлог во обата дома да биде денеска свикана заедничка седница на обата дома за расправјање на истиот предлог“.

Потоа народниот посланик др. Сениша Станковиќ го прочитал и текстот на предлогот на Декларацијата за прогласуењето на Федеративна Народна Република Југославија, кој гласи:

„Низ дваести и двете години на постоењето на Југославија пред војната, нејзините народи не могле да ги остварат своите вековни теженија: националната рамноправност и социјалната правда. Вместо да биде создадено нивното братско единство на основание рамноправноста ненародната владавина на една хегемонистичка клика создавала помеѓу нив се подлабок јаз и меѓусобен раздор.

Таква политика на угнетуење поедини народи и на нивното разединење, како и бруталната политичка и социјална реакција која ја спроведуеле реакционерните клики со монархијата на чело, ја ослабила државата одатре како и спроти надворешниот свет, што довело до катастрофални последици во времето на наездата на фашистичките сили на Југославија во април 1941 година.

За време на априлската наезда на Германија и другите фашистички сили на Југославија, Петар II Караѓорѓевиќ немал ни способност ни волја да организира отпор на народот против окупаторот, туку побегнал во странство а народите на Југославија ги препуштил на нивната судбина.

Со своите постапки за време народно-ослободителната борба Петар II Караѓорѓевиќ го ослабил отпорот на народот спроти окупаторот. Тој со сите средства ги помагал издајниците кои од 1941 непрекидно воделе борба против Народно-ослободителната војска, односно против ослободителниот покрет на народот, а соработуеле со окупаторот.

Народите на Југославија станале во борба против фашистичките окупатори и домашните издајници, цврсто решени да ја бранат својата независност и слободата и да го допринесат својот удел на општите силија на уединени нации против заедничкиот непријател. Во четиригодишната борба народите на Југославија го оствариле своето цврсто единство и братство. Оние со крвта и животите на своите најарни синови не само да ги победиле окупаторите и нивните домашни соработници, туку го уклониле сето оноа што во миналото ги раздвојувало. Оние цврсто решиле да создадат таков внатрешен поредак кој ќе им овозможи мирен развикот и остваруење на поарна и посреќна иднина.

Народите на Југославија се увериле, како во периодот од првата до втората светска војна, така и

во самиот тек на четиригодишната ослободителна борба, да монархијата била најголема пречка за создавањето на новата Југославија, братската и демократската заедница на рамноправните народи.

Оние се увериле да монархијата е главен кривеш и за сите постапки на ненародните режими и пред војната како и за оноа што нашите народи морале да поднесујат од домашните издајници кои биле помагани од монархијата.

На основание тоа и согласно на слободно изразената волја на сите народи на Југославија, Уставотворната скупштина на заедничкото заседание на Сојузната скупштина и Скупштината на народите, решила и решуе во име на народот и на основание законските одлуки на обата дома:

I

Демократска Федеративна Југославија се прогласуе за народна република под име Федеративна Народна Република Југославија!

Федеративна Народна Република Југославија е сојузна народна држава на републиканска форма, заедница на рамноправните народи кои слободно ја изразиле својата волја да останат уединени во Југославија.

II

Со оваа одлука конечно во име на сите народи на Југославија се укинуе монархијата во Југославија а Петар II Караѓорѓевиќ со целата династија на Караѓорѓевиќи се лишава од сите права кои нему и на династиата на Караѓорѓевиќи припаѓале.

Дадено во Београд, главниот град на Федеративна Народна Република Југославија, 29 ноември 1945 година".

Читањето на овој предлог целата Скупштина, стануејќи од своите места, го пропратила со громки и спонтан аплауз.

Претседателот Јосип Видмар ја отворуе дискусијата по овој предлог.

Зборуеле: Милован Ѓилас, др. Хинко Кризман, Едвард Коцбек, дон Анте Салаџан, Милош Царевиќ, Бане Андрејевиќ, Никола Петровиќ, Лека Томиќ и тоа со „за“ па се пристапуе на применично гласање по овој предлог.

Претседателот Јосип Видмар објавуе да посланиците ќе гласаат со „за“ и „против“ и оние кои гласат „за“ ќе го потпишат текстот на предлогот.

По извршното гласање и потпишување на текстот на предлогот Претседателот го објавуе резултатот на гласањето. Од вкупниот број на народните посланици кој износи 175 биле присатни 166 а отсатни 9. Сите присутни 166 народни посланици гласале за предлогот за Декларацијата за прогласувањето на Федеративна Народна Република Југославија.

По тоа Претседателот објавуе да е дневниот ред на денешната седница исцрпен, а како изгласаниот предлог ја содржуе одредбата да се одржи заедничка седница на обата дома, тоа седницата ја заклучуе и ги моли посланиците да останат во дворот, оти Претседателството на Скупштината на народите ќе соопшти на Претседателот на Сојузната скупштина да е предлогот на Декларацијата усвоен, а со неја и предлогот да се одржи и заедничка седница на обата дома.

Седницата е заклучена во 16 саатот.

29 ноември 1945 година

Белград

Секретар,

Нинко Петровиќ, с. р.

Претседател,

Јосип Видмар, с. р.

ИСПРАВКА

Во „Службениот лист“ на Демократска Федеративна Југославија бр. 82 од 26 октомври 1945 година е објавено Решењето на Министерството за трговија и снабдување — Управа за цени бр. 5066 од 9 октом-

ври 1945 година. Во ракописот уоставен за штампа се поткрале следните грешки:

1) На страна 842 при б) обрубена града на работ.

— 2) штици и планки блистачи дин.: 80 мм на више дебљ., 1—1,70 м дужина и 23 см на више ширина за I-а стоји 6.700.— динари, а треба да стоји 6.990.—;

2) На страна 842 при б) обрубена дабова граѓа послаба каквоќја за дуели дим., 41—54 мм. дебљ., 1,3—2,5 мет. должина и 12 см. на више ширина стоји дин. 3.990.— а треба да стоји дин. 2990.—

Бр. 9566. — Од Сојузниот Уред за цени, 10 декември 1945 година.

ПОВИКУЕЊЕ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1946 ГОДИНА

Претплатата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ за 1946 година изнесуе 650; ако претплатата се положиуе само за првото полугодие на 1946 година, тогај претплатата чини 350.— динари.

Претплатата на „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ како посебно издање на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ чини за целата 1946 година 250.— динари.

Претплатата се положиуе на благајната на „Службениот лист“, Београд, Бранкова бр. 20, секој работен ден од 8—13,30 саатот, и на чековната сметка 62-324, со назначување на име од што парите се уплатуат.

Сите претплатници должни се да ја положат претплатата за идната година најдалеку до 1 јануари 1946 година.

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ одново ги повикуе оние претплатници који до донеска конечно не го измириле долгот на име на претплатата за 1945 година долгот да го што порано измират. На нив во противното листот ќе им биде обуставен.

СОДРЖАЈ:

	Страна
896. Решење за ставање на сите врсти морска риба вик. „Плава риба“ под планска расподелба и потрошувачка — — — — —	1045
897. Решење за ставање мармелада под режим на планска расподелба и потрошувачка — — — — —	1045
898. Решење за продолжување рокот на исплатите на потврдите на окупациските новчаници до 31 јануари 1946 година — — — — —	1045
899. Објаснување по прашањето на обуставите на помоќ по Одлуката на Националниот комитет за ослободување на Југославија на лицата кои изгубиле активно и пасивно изборно право — — — — —	1046
900. Решење за одобрување работата на Социјал-демократската партија на Југославија — — — — —	1046
901. Решење за продавање синдикалните маркици преку сите пошти — — — — —	1047
902. Напатствие за увозниците и извозниците во врска со надзорот на надворешната трговија — — — — —	1047
903. Пригодни марки по повод на созивот на Уставотворната скупштина — — — — —	1050
904. Тарифско обавестување Спт. 4а, Југословенски државни железници. — Тарифа за превозување патници, багаж и експресна стока, свеска 2 од 1 мај 1945 година — — — — —	1050
905. Тарифско обавестување Спт. 523 Југословенски државни железници. — Тарифа за превозување стока, свеска 3 од 1 мај 1945 године — — — — —	1050